

препознатлива
манifestација

РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ЧАШКА



Адреса:

“Илинденска” 8
1413

населба Чашка

тел:

+389 (0) 43 241 400

Факс:

+389 (0) 43 241 343

е-пошта:

opstina@caska.gov.mk

Градоначалник:

Горанчо Пановски

**Советник за
локален економски
развој:**

Маја Анастасовска

**Советник -
комунален
инспектор
и одговорен за
општинскиот имот:**

Марјан Јовановски

**Советник - архитект
за урбанистичко
планирање:**

Емилија Спировска

**Виш соработник за
ИКТ**

Димче Ангелов

**Соработник за
локален економски
развој**

Лидија Пљакова

Бизнис гласник

Број 11

Ноември 2010

Ден на органско производство

Како дел од ИТФ – Агрофуд 2010 на Скопски саем Скопје дел од производителите на органско производство од Општина Чашка имаа свое претставување.

Производителите имаа можност да се претстават и промовираат пред посетителите на Агрофуд 2010 .



КОМПИРИЈАДА 2010

Во месец ноември се оддржа првата манифестација **КОМПИРИЈАДА 2010**. Манифестацијата е во организација на Општина Чашка и ООУ „Лирија“ Горно Јаболчиште

Локалните производители на компири, овчо сирење, јаболка , дуњи имаа можност своите производи да ги понудат на посетителите , гостите

Манифестацијата е само дел од имплементацијата на Стратегијата за локален економски развој на Општина Чашка во однос на промоција на општината

Посетителите имаа можност да ги дегустираат и традиционалните специјалитети приготвени од вештите раце на мајките, бабите,тетките

Искрено се надеваме дека ова е само успешен почеток и во иднина ќе се создаде традиционална и препознатлива манифестација



Горно Јаболчиште

Село
оддалечено 35 км
северо-западно од
општинскиот
центар.

Се наоѓа
помеѓу двата врва:
Солунска Глава на
планината Јакупица
и Лисец на
планината
Голешница, во
подножјето на
изворите на река
Тополка.

Населението
во селото се
занимава претежно
со сточарство.

Долно Јаболчиште

Село
оддалечено 33км
северо-западно од
општинскиот
центар.

Населението
се занимава со
сточарство.

Горно Врановци

Оддалечено 18 км
западно од
општинскиот
центар. Се наоѓа на
северниот дел на
планината Мокра
(Јакупица)
Населението се
занимава со
сточарство.

Знаменитост е
џамијата од XVIII
век и XIX век.

Реализација на работилница

Во ноември 2010 во просториите на Граѓанскиот сервис центар на Општина Чашка, се реализираше работилницата односно обука за управување со проектен циклус и подготовка на предлог проекти.

Обуката е дел од проектот „ Социјална инклузија и човекови права “ Лудвиг Болцман Институтот за човекови права Скопје.

Претставниците од фокус групата од Општините Чашка и Студеничани се стекнаа со практично знаење од проектен циклус односно подготовка на предлог проект како и практична работа за детектирање на слабостите и недостатоците во постоечки предлог проект.

Членовите имаа можност практично да подготват предлог проекти на реални проблеми со кои се соочуваат општините.



Регионален курс за „ Одржливост и акција“

Од 07-17.11.2010 година во Венеција (Италија) и Сентендре (Унгарија) беше одржан третиот дел од регионалниот курс посветен на одржливиот развој, во организација на Регионалниот центар за животна средина на Централна и Источна Европа (РЕЦ), со финансиска поддршка од Министерството за животна средина, копно и море на Италија. За учество на оваа обука, беше извршена селекција на 35 најуспешни кандидати од земјите на Централна и Источна Европа, помеѓу кои беше и претставник на Општина Чашка.

Основна цел на курсот е надградба на стекнатите знаења од областа на одржливиот развој, преку запознавање со достапните практични примери, успешни случаи и алатки за одржлив развој.

Во рамки на официјалната програма претставникот на Општина Чашка, беше еден од тројцата учесници кои имаа можност да ги презентираат своите практични искуства од спроведувањето на принципите на одржливиот развој во соодветните локални заедници. За таа цел, локалниот координатор за изработка на ЛЕАП за Општина Чашка ја претстави изработката и имплементацијата на ЛЕАП-от на Општина Чашка.

